



Јас \_\_\_\_\_ со пријавен број \_\_\_\_\_ изјавувам

дека во прилог ги доставувам следниве документи подредени како што е наведено во точките:

### **Сите документи во оригинал, кои се доставени во електронска форма при уписот:**

1. Оригинален А1 образец, пополнет и потпишан (се купува од книжара)
2. Оригинал Испечатена и потпишана електронска пријава (интерен пријавен лист)
3. Оригинални свидетелства од сите класови
4. Оригинал документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. Извод од матична книга на родени (оригинал)
6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение, оригинал)
7. Потврди за уплата на административна такса од 50 денари и за уплата од 300 денари на жиро-сметката на факултетот.
8. Изјава за неподигање на документи (пополнета и потпишана, оригинал)
9. Изјава за неконкурирање на други факултети (пополнета и потпишана, оригинал)
10. Изјава за национална припадност (пополнета и потпишана, оригинал, само доколку има доставено во електронска форма)
11. Изјава за користење на лични податоци (пополнета и потпишана, оригинал)
12. Дипломи и сертификати за освоени награди (доколку има доставено во електронска форма)
13. Документи за специјални услови (доколку е рангиран како кандидат со специјални услови)

### **Документи за упис:**

14. Образец за запишување на семестар, пополнет и потпишан (се купува од книжара)
15. Пријавен лист од Државен завод за статистика на РМ (образец ШВ. 20)
16. Кандидатите примени во државна квота поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 100 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Република Северна Македонија
17. Договор за студирање во државна квота/квота со кофинансирање во два примероци
18. Кандидатите во квота со кофинансирање поднесуваат потврда за уплата на прва рата од 200 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на Република Северна Македонија
19. Изјава за согласност за поднесување на трошоците на студирање (доколку кандидатот се запишува во квота со кофинансирање)

\*НАПОМЕНА: Документите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да бидат подредени по точките како што се дадени во изјавата.

20. Потврда за уплата на 750,00 денари на сметката на ФИНКИ за административно материјални трошоци и осигурување.
21. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје
22. Студенти кои сакаат да дадат пристап на трето лице за увид на личните документи и пристап до документите од студентското досие, потребно е да пополнат и поднесат Изјава за пристап до информации и документи од трети лица на ФИНКИ.
23. Индекс и студентска легитимација, пополнети без број на индекс (се купува од книжара)
24. Три фотографии (две 3.5 x 4.5 см и една 2 x 3 см)

Студент

Датум \_\_\_\_\_ Место \_\_\_\_\_

---

(име и презиме)

---

(п о т п и с)

\* НАПОМЕНА: Документите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да бидат подредени по точките како што се дадени во изјавата.